

Службен весник

на Република Македонија

Број 219

14 декември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6087. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Слатино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Слатино, општина Дебарца	2	6091. Програма за напредна обука на директори	27
6088. Решение за именување директор на Културно-информативниот центар на Република Македонија во Истанбул, Република Турција	26	6092. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи	27
6089. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година....	26	6093. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.65/2015 од 18 ноември 2015 година	27
6090. Програма за обука и испит на директори на основни и средни училишта.....	26	6094. Одлука за избор на претседател на Основен суд Струмица.....	30
		6095. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	30
		6096. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	31

	Стр.		Стр.
6097. Решение за спроведување на избор на член на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија од редот на пензионираниите универзитетски професори.....	31	6100. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.	33
6098. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	31	6101. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	34
6099. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузериите во Република Македонија Бр. 01-6582/1 од 27.12.2014 година.....	32	6102. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	35
		6103. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2015 година.....	35
		Огласен дел	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6087.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 7.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАТИНО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО СЛАТИНО, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Слатино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Слатино, општина Дебарца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 325486м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцелабр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2819	Слатино	Село	камењар	0
3304	Слатино	Село	камењар	0
3331	Слатино	Село	камењар	0
3078	Слатино	Село	камењар	0
3064	Слатино	Село	камењар	0
2472	Слатино	Вис	камењар	0
2524	Слатино	Село	камењар	0
2544	Слатино	Село	камењар	0
2602	Слатино	Село	камењар	0
2653/2	Слатино	Село	камењар	0
2695	Слатино	Село	камењар	0
2916	Слатино	Село	камењар	0
3001	Слатино	Село	камењар	0
3074	Слатино	Село	камењар	0
3145	Слатино	Село	камењар	0
3268	Слатино	Село	камењар	0
3328	Слатино	Село	камењар	0
3553-дел	Слатино	Круша	камењар	0
3845-дел	Слатино	Краста	камењар	0
5010	Слатино	Љутике	камењар	0
3056	Слатино	Село	камењар	0
2952	Слатино	Село	камењар	0
2775	Слатино	Село	камењар	0
2992	Слатино	Село	камењар	0
3008	Слатино	Село	камењар	0

3172	Слатино	Село	камењар	0
3170	Слатино	Село	камењар	0
2957/2	Слатино	Село	камењар	0
2852	Слатино	Село	камењар	0
2602	Слатино	Село	камењар	0
2970	Слатино	Село	камењар	0
2991	Слатино	Село	камењар	0
3990-дел	Слатино	Бигор	камењар	0
3991	Слатино	Бигор	камењар	0
2600	Слатино	Село	камењар	0
3482	Слатино	Круша	камењар	0
2562	Слатино	Село	камењар	0
2995	Слатино	Село	камењар	0
3309	Слатино	Село	камењар	0
3021	Слатино	Село	камењар	0
3368	Слатино	Село	камењар	0
3381/3	Слатино	Љутике	камењар	0
2990	Слатино	Село	камењар	0
2761	Слатино	Село	камењар	0
2559	Слатино	Село	камењар	0
3176	Слатино	Село	камењар	0
3113	Слатино	Село	камењар	0
3134	Слатино	Село	камењар	0
2881	Слатино	Село	камењар	0
2806	Слатино	Село	камењар	0
2752	Слатино	Село	камењар	0
2827	Слатино	Село	камењар	0
2707	Слатино	Село	камењар	0
2648	Слатино	Село	камењар	0
2639	Слатино	Село	камењар	0
2641	Слатино	Село	камењар	0
2623	Слатино	Село	камењар	0
2500	Слатино	Круша	камењар	0
3020	Слатино	Село	камењар	0
2966	Слатино	Село	камењар	0
2973	Слатино	Село	камењар	0

2615	Слатино	Село	камењар	0
3174/2	Слатино	Село	камењар	0
3302	Слатино	Село	пасиште	0
3178	Слатино	Село	нива	3
3221-дел	Слатино	Село	нива	3
3257	Слатино	Село	нива	3
3258	Слатино	Село	нива	3
3261	Слатино	Село	нива	3
3254	Слатино	Село	нива	3
3269	Слатино	Село	нива	3
3370	Слатино	Село	нива	3
3070	Слатино	Село	нива	3
2913	Слатино	Село	нива	3
3259/1	Слатино	Село	нива	3
2612	Слатино	Село	нива	3
2613	Слатино	Село	нива	3
2621	Слатино	Село	нива	3
3550	Слатино	Круша	нива	3
3184	Слатино	Село	нива	3
2614	Слатино	Село	нива	3
2620	Слатино	Село	нива	3
3123	Слатино	Село	нива	3
2619	Слатино	Село	нива	3
3549	Слатино	Круша	нива	3
3222	Слатино	Село	нива	3
2617	Слатино	Село	нива	3
3152	Слатино	Село	нива	3
3108	Слатино	Село	нива	3
3109	Слатино	Село	нива	3
3219-дел	Слатино	Село	нива	3
3171	Слатино	Село	нива	3
3220	Слатино	Село	нива	3
3173	Слатино	Село	нива	3
2616	Слатино	Село	нива	3
3125	Слатино	Село	нива	3
3372	Слатино	Село	нива	3
3177	Слатино	Село	нива	3
3096	Слатино	Село	нива	3

3137/1	Слатино	Село	нива	3
3137/2	Слатино	Вис	нива	3
3136	Слатино	Село	нива	3
3153	Слатино	Село	нива	3
3126	Слатино	Село	нива	3
3140/1	Слатино	Село	нива	3
3142	Слатино	Село	нива	3
3086	Слатино	Село	нива	3
3543	Слатино	Круша	нива	3
3560	Слатино	Село	нива	3
3174/1	Слатино	Село	нива	3
3272	Слатино	Село	нива	3
3114	Слатино	Село	нива	3
2482	Слатино	Село	пасиште	3
2622	Слатино	Село	градина	4
2986	Слатино	Село	градина	4
3104	Слатино	Село	градина	4
3223	Слатино	Село	градина	4
3315	Слатино	Село	градина	4
3143/2	Слатино	Село	градина	4
2869	Слатино	Село	градина	4
3143/3	Слатино	Село	градина	4
3143/1	Слатино	Село	градина	4
3277	Слатино	Село	градина	4
3554	Слатино	Вис	лозје	4
3828	Слатино	Вис	лозје	4
3790	Слатино	Село	лозје	4
3555	Слатино	Вис	лозје	4
3483	Слатино	Круша	лозје	4
3093	Слатино	Село	нива	4
3214	Слатино	Село	нива	4
3479-дел	Слатино	Село	нива	4
2937/1	Слатино	Село	нива	4
2937/2	Слатино	Село	нива	4
3147/1	Слатино	Село	нива	4
3147/2	Слатино	Село	нива	4

2522/2	Слатино	Село	нива	4
2881	Слатино	Село	нива	4
3996	Слатино	Бигор	нива	4
3211	Слатино	Село	нива	4
3276/1	Слатино	Село	нива	4
2897	Слатино	Ѓалиник	нива	4
2784	Слатино	Село	нива	4
3545	Слатино	Круша	нива	4
2717	Слатино	Село	нива	4
3146	Слатино	Село	нива	4
2828	Слатино	Село	нива	4
2886	Слатино	Село	нива	4
3154	Слатино	Село	нива	4
3813-дел	Слатино	Село	нива	4
3814-дел	Слатино	Село	нива	4
2526/1-дел	Слатино	Село	нива	4
3282	Слатино	Село	нива	4
3283	Слатино	Село	нива	4
3312	Слатино	Село	нива	4
3819/2-дел	Слатино	Вис	нива	4
3256	Слатино	Село	нива	4
3265	Слатино	Село	нива	4
3281	Слатино	Село	нива	4
3255	Слатино	Село	нива	4
3260/2	Слатино	Село	нива	4
3313	Слатино	Село	нива	4
3809-дел	Слатино	Вис	нива	4
3147	Слатино	Село	нива	4
3288	Слатино	Село	нива	4
3107	Слатино	Орлица	нива	4
3816-дел	Слатино	Вис	нива	4
3323	Слатино	Село	нива	4
3270	Слатино	Село	нива	4
3274	Слатино	Село	нива	4
3351	Слатино	Село	нива	4
3297	Слатино	Село	нива	4
3299	Слатино	Село	нива	4
3301	Слатино	Село	нива	4
3343	Слатино	Село	нива	4
3311	Слатино	Село	нива	4
3362	Слатино	Село	нива	4

3363	Слатино	Село	нива	4
3338	Слатино	Село	нива	4
3339	Слатино	Село	нива	4
3340	Слатино	Село	нива	4
3358	Слатино	Село	нива	4
3826	Слатино	Вис	нива	4
2880	Слатино	Село	нива	4
2898	Слатино	Рамник	нива	4
3210	Слатино	Село	нива	4
3080	Слатино	Село	нива	4
3087	Слатино	Село	нива	4
3061	Слатино	Село	нива	4
3186	Слатино	Село	нива	4
3369/3	Слатино	Село	нива	4
2786	Слатино	Село	нива	4
2842	Слатино	Село	нива	4
2119	Слатино	Рамник	нива	4
2531-дел	Слатино	Село	нива	4
2681	Слатино	Село	нива	4
2693	Слатино	Село	нива	4
2700	Слатино	Село	нива	4
2702	Слатино	Село	нива	4
2723	Слатино	Село	нива	4
2766	Слатино	Село	нива	4
2843	Слатино	Село	нива	4
2856	Слатино	Села	нива	4
2914	Слатино	Село	нива	4
2985	Слатино	Село	нива	4
3181	Слатино	Село	нива	4
3201	Слатино	Село	нива	4
3203	Слатино	Село	нива	4
3322	Слатино	Село	нива	4
3333/1	Слатино	Село	нива	4
3810-дел	Слатино	Вис	нива	4
3088	Слатино	Село	нива	4
3175	Слатино	Село	нива	4

2926	Слатино	Село	нива	4
2947	Слатино	Село	нива	4
3124	Слатино	Село	нива	4
3129	Слатино	Село	нива	4
3185/1	Слатино	Село	нива	4
2529-дел	Слатино	Село	нива	4
3048	Слатино	Село	нива	4
2530-дел	Слатино	Село	нива	4
3043	Слатино	Село	нива	4
2838	Слатино	Село	нива	4
2839	Слатино	Село	нива	4
2955	Слатино	Село	нива	4
3039	Слатино	Село	нива	4
2678	Слатино	Село	нива	4
2679	Слатино	Село	нива	4
3041	Слатино	Село	нива	4
3480-дел	Слатино	Село	нива	4
3818/2-дел	Слатино	Село	нива	4
2860	Слатино	Село	нива	4
3034	Слатино	Село	нива	4
3179	Слатино	Село	нива	4
2626	Слатино	Село	нива	4
3478-дел	Слатино	Круша	нива	4
2618	Слатино	Село	нива	4
2628	Слатино	Село	нива	4
2958	Слатино	Село	нива	4
3477-дел	Слатино	Круша	нива	4
2558	Слатино	Село	нива	4
2959	Слатино	Село	нива	4
2988	Слатино	Село	нива	4
3100	Слатино	Село	нива	4
2911	Слатино	Села	нива	4
2867	Слатино	Село	нива	4
2870	Слатино	Село	нива	4
3185/2	Слатино	Село	нива	4
2121/1	Слатино	Рамник	нива	4

2121/2	Слатино	Рамник	нива	4
2829	Слатино	Селце	нива	4
2846	Слатино	Селце	нива	4
2854	Слатино	Селце	нива	4
3353	Слатино	Село	нива	4
3207	Слатино	Село	нива	4
2685	Слатино	Село	нива	4
2687	Слатино	Село	нива	4
2835	Слатино	Село	нива	4
2836	Слатино	Село	нива	4
2961	Слатино	Село	нива	4
3046	Слатино	Село	нива	4
2781	Слатино	Село	нива	4
3194	Слатино	Село	нива	4
2779	Слатино	Село	нива	4
3192	Слатино	Село	нива	4
2800	Слатино	Село	нива	4
3089	Слатино	Село	нива	4
3316	Слатино	Село	нива	4
3038	Слатино	Село	нива	4
3198	Слатино	Село	нива	4
2525	Слатино	Село	нива	4
2664-дел	Слатино	Село	нива	4
2691	Слатино	Село	нива	4
3188	Слатино	Село	нива	4
3200	Слатино	Село	нива	4
3116	Слатино	Село	нива	4
2844	Слатино	Село	нива	4
2713	Слатино	Село	нива	4
2927/3	Слатино	Село	нива	4
3984	Слатино	Бигор	нива	4
2981	Слатино	Село	нива	4
3144	Слатино	Село	нива	4
2989	Слатино	Село	нива	4
2746	Слатино	Село	нива	4
2979	Слатино	Село	нива	4

3090	Слатино	Село	нива	4
3814-дел	Слатино	Вис	нива	4
2969	Слатино	Село	нива	4
3047	Слатино	Село	нива	4
3474-дел	Слатино	Круша	нива	4
3019	Слатино	Село	нива	4
3133	Слатино	Село	нива	4
3151	Слатино	Село	нива	4
2496-дел	Слатино	Круша	нива	4
2749	Слатино	Село	нива	4
3150	Слатино	Село	нива	4
2495-дел	Слатино	Круша	нива	4
3149	Слатино	Село	нива	4
2493-дел	Слатино	Круша	нива	4
2978	Слатино	Село	нива	4
3167	Слатино	Село	нива	4
3168	Слатино	Село	нива	4
3995	Слатино	Бигор	нива	4
2865	Слатино	Село	нива	4
2871	Слатино	Село	нива	4
2873	Слатино	Село	нива	4
2879	Слатино	Село	нива	4
2994	Слатино	Село	нива	4
3216	Слатино	Село	нива	4
2885	Слатино	Село	нива	4
2888	Слатино	Село	нива	4
3209	Слатино	Село	нива	4
3195	Слатино	Село	нива	4
3371	Слатино	Село	нива	4
2522/1	Слатино	Село	нива	4
2523-дел	Слатино	Село	нива	4
2933	Слатино	Село	нива	4
3797	Слатино	Вис	нива	4
3033	Слатино	Село	нива	4
3811-дел	Слатино	Вис	нива	4
3812-дел	Слатино	Вис	нива	4

3821-дел	Слатино	Вис	нива	4
2857	Слатино	Село	нива	4
2887	Слатино	Село	нива	4
2912	Слатино	Село	нива	4
3208	Слатино	Село	нива	4
3471-дел	Слатино	Круша	нива	4
2118	Слатино	Рамник	нива	4
3155	Слатино	Село	нива	4
3199	Слатино	Село	нива	4
3121	Слатино	Село	нива	4
2673	Слатино	Село	нива	4
2682	Слатино	Село	нива	4
2684	Слатино	Село	нива	4
2769	Слатино	Село	нива	4
2771	Слатино	Село	нива	4
2772	Слатино	Село	нива	4
3548	Слатино	Круша	нива	4
2683	Слатино	Село	нива	4
2770	Слатино	Село	нива	4
2694	Слатино	Село	нива	4
3183	Слатино	Село	нива	4
3189	Слатино	Село	нива	4
3202	Слатино	Село	нива	4
2951	Слатино	Село	нива	4
2965	Слатино	Село	нива	4
3127	Слатино	Село	нива	4
2532-дел	Слатино	Круша	нива	4
3476-дел	Слатино	Круша	нива	4
2905	Слатино	Село	нива	4
2690	Слатино	Село	нива	4
2692	Слатино	Село	нива	4
3182	Слатино	Село	нива	4
2672	Слатино	Село	нива	4
3081	Слатино	Село	нива	4
3187	Слатино	Село	нива	4
3547	Слатино	Круша	нива	4

3012	Слатино	Село	нива	4
2499-дел	Слатино	Крута	нива	4
2864	Слатино	Село	нива	4
3337/2	Слатино	Село	нива	4
2943	Слатино	Село	нива	4
3102	Слатино	Село	нива	4
2787/2	Слатино	Село	нива	4
2787/1	Слатино	Село	нива	4
2738	Слатино	Село	нива	4
3190	Слатино	Село	нива	4
3099	Слатино	Село	нива	4
3119	Слатино	Село	нива	4
3357	Слатино	Село	нива	4
3360	Слатино	Село	нива	4
2808	Слатино	Село	нива	4
2855	Слатино	Село	нива	4
3062	Слатино	Село	нива	4
3369/2	Слатино	Село	нива	4
3469/2-дел	Слатино	Круша	нива	4
3470	Слатино	Круша	нива	4
3817/2-дел	Слатино	Бигар	нива	4
2676	Слатино	Село	нива	4
3817/1-дел	Слатино	Бигор	нива	4
2834	Слатино	Село	нива	4
3023	Слатино	Село	нива	4
3040	Слатино	Село	нива	4
3115	Слатино	Село	нива	4
3369/1	Слатино	Село	нива	4
2987	Слатино	Село	нива	4
3060/2	Слатино	Село	нива	4
3546/2	Слатино	Круша	нива	4
3542/2	Слатино	Круша	нива	4
2747	Слатино	Село	нива	4
3212	Слатино	Село	нива	4
2936/1	Слатино	Село	нива	4
2937/1	Слатино	Село	нива	4
2934	Слатино	Село	нива	4

2936/2	Слатино	Село	нива	4
2937/2	Слатино	Село	нива	4
3252/1	Слатино	Село	нива	4
3252/2	Слатино	Село	нива	4
3245/1	Слатино	Село	нива	4
3815/1-дел	Слатино	Краста	нива	4
3106	Слатино	Село	нива	4
2787/1	Слатино	Село	нива	4
3148/2	Слатино	Село	нива	4
3148/1	Слатино	Село	нива	4
3287	Слатино	Село	нива	4
3060/1	Слатино	Село	нива	4
3065/1	Слатино	Село	нива	4
3075	Слатино	Село	нива	4
3815/2-дел	Слатино	Краста	нива	4
2866/2	Слатино	Село	нива	4
2879	Слатино	Село	нива	4
2984/1	Слатино	Село	нива	4
3468/1-дел	Слатино	Круша	нива	4
2866/1	Слатино	Село	нива	4
2984/2	Слатино	Село	нива	4
3468/2-дел	Слатино	Круша	нива	4
3276/3	Слатино	Село	нива	4
3276/2	Слатино	Село	нива	4
2538	Слатино	Село	нива	4
2518	Слатино	Село	нива	4
3552	Слатино	Круша	нива	4
2763	Слатино	Село	нива	4
3215	Слатино	Село	нива	4
2847	Слатино	Село	нива	4
3473-дел	Слатино	Круша	нива	4
2120	Слатино	Рамник	нива	4
2915	Слатино	Село	нива	4
3376	Слатино	Село	нива	4
2968	Слатино	Село	нива	4
2974	Слатино	Село	нива	4

3374	Слатино	Село	нива	4
3375	Слатино	Село	нива	4
2117	Слатино	Рамник	нива	4
3337/1	Слатино	Село	нива	4
3278	Слатино	Село	нива	4
3065/2	Слатино	Село	нива	4
3157	Слатино	Село	нива	4
2494-дел	Слатино	Круша	нива	4
3017	Слатино	Село	нива	4
3101	Слатино	Село	нива	4
3206	Слатино	Село	нива	4
3120	Слатино	Село	нива	4
2875	Слатино	Село	нива	4
2894	Слатино	Село	нива	4
3469/1-дел	Слатино	Круша	нива	4
3224/2	Слатино	Село	нива	4
3224/1	Слатино	Село	нива	4
3275	Слатино	Село	нива	4
3295	Слатино	Село	нива	4
3827	Слатино	Вис	нива	4
3097	Слатино	Село	нива	4
3128	Слатино	Село	нива	4
3138	Слатино	Село	нива	4
2977	Слатино	Село	нива	4
3092	Слатино	Село	нива	4
2788	Слатино	Село	нива	4
2789	Слатино	Село	нива	4
2755	Слатино	Село	нива	4
2811	Слатино	Село	нива	4
2767	Слатино	Село	нива	4
3472-дел	Слатино	Круша	нива	4
2848	Слатино	Село	нива	4
2849	Слатино	Село	нива	4
2850	Слатино	Село	нива	4
3253	Слатино	Село	нива	4
3324	Слатино	Село	нива	4

2498-дел	Слатино	Круша	нива	4
3002	Слатино	Село	нива	4
2528-дел	Слатино	Село	нива	4
2748	Слатино	Село	нива	4
3098	Слатино	Село	нива	4
3027	Слатино	Село	нива	4
3044	Слатино	Село	нива	4
3117	Слатино	Село	нива	4
3543	Слатино	Круша	нива	4
3271	Слатино	Вис	нива	4
3273/1	Слатино	Село	нива	4
3273/2	Слатино	Село	нива	4
3045	Слатино	Село	нива	4
2993	Слатино	Село	нива	4
2727	Слатино	Село	нива	4
2686	Слатино	Село	нива	4
3546/1	Слатино	Круша	нива	4
2760	Слатино	Село	нива	4
2983	Слатино	Село	нива	4
3314	Слатино	Село	нива	4
3292	Слатино	Село	нива	4
2716	Слатино	Село	нива	4
2757	Слатино	Село	нива	4
3024	Слатино	Село	нива	4
2714	Слатино	Село	нива	4
3105	Слатино	Село	нива	4
2650	Слатино	Село	нива	4
2699	Слатино	Село	нива	4
3982/2	Слатино	Бигор	нива	4
2488-дел	Слатино	Круша	нива	4
3037	Слатино	Село	нива	4
2698	Слатино	Село	нива	4
2889	Слатино	Село	нива	4
3091	Слатино	Село	нива	4
3103	Слатино	Село	нива	4
3475-дел	Слатино	Село	нива	4

3329	Слатино	Село	нива	4
3260/1	Слатино	Село	нива	4
3284	Слатино	Село	нива	4
3347	Слатино	Село	нива	4
3345	Слатино	Село	нива	4
3180	Слатино	Село	нива	4
3122	Слатино	Село	нива	4
3135	Слатино	Село	нива	4
3118	Слатино	Село	нива	4
3130	Слатино	Село	нива	4
2881	Слатино	Село	нива	4
2837	Слатино	Село	нива	4
2804	Слатино	Село	нива	4
2764	Слатино	Село	нива	4
2783	Слатино	Село	нива	4
2826	Слатино	Село	нива	4
2725	Слатино	Село	нива	4
2539	Слатино	Село	нива	4
2646	Слатино	Село	нива	4
3006	Слатино	Село	нива	4
2967	Слатино	Село	нива	4
2980	Слатино	Село	нива	4
2497-дел	Слатино	Круша	нива	4
2522/2	Слатино	Село	нива	4
3090	Слатино	Село	нива	4
3544	Слатино	Круша	нива	4
2938	Слатино	Село	нива	4
2718	Слатино	Село	нива	4
2655	Слатино	Село	овоштарник	4
3380	Слатино	Љутика	овоштарник	4
3382/1	Слатино	Љутика	овоштарник	4
3384	Слатино	Љутике	овоштарник	4
2654	Слатино	Село	овоштарник	4
3381/1	Слатино	Љутике	овоштарник	4
3381/2-дел	Слатино	Љутике	овоштарник	4
3079	Слатино	Село	овоштарник	4

3081	Слатино	Село	овоштарник	4
2726	Слатино	Село	овоштарник	4
3382/2	Слатино	Љутика	пасиште	4
2480	Слатино	Село	лозје	5
2537	Слатино	Село	нива	5
2571	Слатино	Село	нива	5
3823-дел	Слатино	Вис	нива	5
2625	Слатино	Село	нива	5
2374	Слатино	Ореше	нива	5
2632	Слатино	Село	нива	5
2561/1	Слатино	Село	нива	5
2534-дел	Слатино	Село	нива	5
3285	Слатино	Село	нива	5
3393	Слатино	Село	нива	5
287-дел	Слатино	Вис	нива	5
2508	Слатино	Краста	нива	5
3208	Слатино	Вис	нива	5
3557	Слатино	Вис	нива	5
3554	Слатино	Вис	нива	5
2599	Слатино	Село	нива	5
2652	Слатино	Село	нива	5
3561	Слатино	Село	нива	5
3994	Слатино	Бигор	нива	5
2927/2	Слатино	Село	нива	5
2928/2	Слатино	Село	нива	5
2929	Слатино	Село	нива	5
2519	Слатино	Село	нива	5
3836-дел	Слатино	Село	нива	5
2872	Слатино	Село	нива	5
2589	Слатино	Село	нива	5
2565	Слатино	Село	нива	5
3839-дел	Слатино	Краста	нива	5
3356	Слатино	Село	нива	5
2592	Слатино	Село	нива	5
2507-дел	Слатино	Круша	нива	5
3805-дел	Слатино	Вис	нива	5
2594	Слатино	Село	нива	5

2509	Слатино	Краста	нива	5
2734	Слатино	Село	нива	5
2573	Слатино	Село	нива	5
2582	Слатино	Село	нива	5
2587	Слатино	Село	нива	5
2636	Слатино	Село	нива	5
2928/3	Слатино	Село	нива	5
2982	Слатино	Село	нива	5
2638	Слатино	Село	нива	5
2575	Слатино	Село	нива	5
2585	Слатино	Село	нива	5
2634	Слатино	Село	нива	5
2581	Слатино	Село	нива	5
2610	Слатино	Село	нива	5
2504-дел	Слатино	Круша	нива	5
2637	Слатино	Село	нива	5
2647	Слатино	Село	нива	5
3804-дел	Слатино	Вис	нива	5
3837/2-дел	Слатино	Краста	нива	5
2607	Слатино	Село	нива	5
3837/1-дел	Слатино	Краста	нива	5
2574	Слатино	Село	нива	5
2586	Слатино	Село	нива	5
2608	Слатино	Село	нива	5
3556	Слатино	Вис	нива	5
2511	Слатино	Краста	нива	5
2609	Слатино	Село	нива	5
3822-дел	Слатино	Вис	нива	5
3987	Слатино	Бигор	нива	5
2920	Слатино	Рамник	нива	5
3807-дел	Слатино	Вис	нива	5
2564	Слатино	Село	нива	5
2593	Слатино	Село	нива	5
2598	Слатино	Село	нива	5
2603	Слатино	Село	нива	5
3992	Слатино	Бигор	нива	5

2593	Слатино	Село	нива	5
3993	Слатино	Бигор	нива	5
3838-дел	Слатино	Краста	нива	5
2642	Слатино	Село	нива	5
2570	Слатино	Село	нива	5
2576	Слатино	Село	нива	5
2578	Слатино	Село	нива	5
3824-дел	Слатино	Вис	нива	5
3558	Слатино	Вис	нива	5
3803-дел	Слатино	Вис	нива	5
2545	Слатино	Село	нива	5
2548/1	Слатино	Село	нива	5
2548/2	Слатино	Село	нива	5
2549/1	Слатино	Село	нива	5
2549/2	Слатино	Село	нива	5
2550/2	Слатино	Село	нива	5
2550/10	Слатино	Село	нива	5
2551/1	Слатино	Село	нива	5
2551/2	Слатино	Село	нива	5
2552/1	Слатино	Село	нива	5
2552/2	Слатино	Село	нива	5
2553/1	Слатино	Село	нива	5
2553/2	Слатино	Село	нива	5
2555	Слатино	Село	нива	5
2561/4	Слатино	Село	нива	5
2627	Слатино	Село	нива	5
2874	Слатино	Село	нива	5
2742	Слатино	Село	нива	5
2774	Слатино	Село	нива	5
2561/3	Слатино	Село	нива	5
2561/5	Слатино	Село	нива	5
2483	Слатино	Вис	нива	5
3799-дел	Слатино	Вис	нива	5
3800-дел	Слатино	Вис	нива	5
3377/2	Слатино	Село	нива	5
3808-дел	Слатино	Вис	нива	5

2651	Слатино	Село	нива	5
2567/1	Слатино	Село	нива	5
2567/2	Слатино	Село	нива	5
2588	Слатино	Село	нива	5
2606	Слатино	Село	нива	5
2566	Слатино	Село	нива	5
2604	Слатино	Село	нива	5
2927/1	Слатино	Село	нива	5
2928/1	Слатино	Село	нива	5
2492/2-дел	Слатино	Круша	нива	5
3570	Слатино	Круша	нива	5
2492/1-дел	Слатино	Село	нива	5
3569	Слатино	Село	нива	5
3559	Слатино	Вис	нива	5
2572	Слатино	Село	нива	5
2909/1	Слатино	Село	нива	5
2909/2	Слатино	Село	нива	5
3798/2	Слатино	Вис	нива	5
2909/3	Слатино	Село	нива	5
2909/4	Слатино	Село	нива	5
3798/1	Слатино	Вис	нива	5
3245/2	Слатино	Село	нива	5
3571	Слатино	Вис	нива	5
3244/1	Слатино	Село	нива	5
3246/1	Слатино	Село	нива	5
3290/1	Слатино	Село	нива	5
3290/2	Слатино	Село	нива	5
3244/2	Слатино	Село	нива	5
2510/2	Слатино	Краста	нива	5
2590	Слатино	Село	нива	5
2510/1	Слатино	Краста	нива	5
3377/1	Слатино	Село	нива	5
2561/2	Слатино	Село	нива	5
2561/6	Слатино	Село	нива	5
2595	Слатино	Село	нива	5
2824	Слатино	Село	нива	5

3279	Слатино	Село	нива	5
2876	Слатино	Село	нива	5
2547/1	Слатино	Село	нива	5
2644	Слатино	Село	нива	5
2527-дел	Слатино	Село	нива	5
3378	Слатино	Село	нива	5
3379	Слатино	Сено	нива	5
2540	Слатино	Село	нива	5
2825	Слатино	Село	нива	5
2541	Слатино	Село	нива	5
2546	Слатино	Село	нива	5
3806-дел	Слатино	Село	нива	5
2569	Слатино	Село	нива	5
2542-дел	Слатино	Село	нива	5
3985	Слатино	Бигар	нива	5
2560	Слатино	Село	нива	5
3988	Слатино	Бигор	нива	5
3801-дел	Слатино	Вис	нива	5
2643	Слатино	Село	нива	5
2631	Слатино	Село	нива	5
2773	Слатино	Село	нива	5
2580	Слатино	Село	нива	5
3251	Слатино	Село	нива	5
2653/1	Слатино	Село	нива	5
2554	Слатино	Село	нива	5
2557	Слатино	Село	нива	5
2629	Слатино	Село	нива	5
2584	Слатино	Село	нива	5
2645	Слатино	Село	нива	5
2376	Слатино	Вис	нива	5
2630	Слатино	Село	нива	5
2568	Слатино	Село	нива	5
2932	Слатино	Село	нива	5
2577	Слатино	Село	нива	5
2583	Слатино	Село	нива	5
3802	Слатино	Вис	нива	5
2481	Слатино	Село	нива	5

2819	Слатино	Село	пасиште	5
3386-дел	Слатино	Љутика	пасиште	5
2658	Слатино	Село	пасиште	5
3795	Слатино	Село	нива	6
2370-дел	Слатино	Вис	нива	6
3289	Слатино	Село	нива	6
3483	Слатино	Круша	нива	6
2457	Слатино	Вис	нива	6
2479	Слатино	Село	нива	6
2490-дел	Слатино	Круша	нива	6
2491-дел	Слатино	Круша	нива	6
2922	Слатино	Села	нива	6
3849	Слатино	Краста	нива	6
2484/2	Слатино	Круша	нива	6
2484/3	Слатино	Круша	нива	6
2662-дел	Слатино	Село	нива	6
2402-дел	Слатино	Вис	нива	6
3794	Слатино	Вис	нива	6
3791	Слатино	Ви	нива	6
3792	Слатино	Вис	нива	6
3793	Слатино	Село	нива	6
2455	Слатино	Вис	нива	6
2458	Слатино	Вис	нива	6
3989	Слатино	Бигор	нива	6
2596	Слатино	Село	нива	6
2471	Слатино	Вис	нива	6
2399	Слатино	Вис	нива	6
2505-дел	Слатино	Круша	нива	6
2452	Слатино	Вис	нива	6
2448	Слатино	Вис	нива	6
2450	Слатино	Вис	нива	6
3481	Слатино	Круша	нива	6
2803	Слатино	Село	нива	6
3841-дел	Слатино	Краста	нива	6
2396-дел	Слатино	Вис	нива	6
2477	Слатино	Село	нива	6
2896	Слатино	Рамник	нива	6

2489-дел	Слатино	Круша	нива	6
2921	Слатино	Село	нива	6
2597	Слатино	Село	нива	6
3796	Слатино	Вис	нива	6
3090	Слатино	Село	нива	6
3482	Слатино	Круша	нива	6
2453/2	Слатино	Вис	нива	6
2454	Слатино	Вис	нива	6
2859	Слатино	Село	нива	6
2451	Слатино	Вис	нива	6
3333/2	Слатино	Село	нива	6
3333/3	Слатино	Село	нива	6
3982/1	Слатино	Бигор	нива	6
3291	Слатино	Село	нива	6
2895/2	Слатино	Село	нива	6
2895/1	Слатино	Село	нива	6
2635/3	Слатино	Село	нива	6
2703/3	Слатино	Село	нива	6
2635/4	Слатино	Село	нива	6
2703/2	Слатино	Село	нива	6
2635/2	Слатино	Село	нива	6
2703/1	Слатино	Село	нива	6
3552	Слатино	Круша	нива	6
2868	Слатино	Село	нива	6
2908	Слатино	Село	нива	6
4960	Слатино	Љутике	нива	6
2449	Слатино	Вис	нива	6
2401-дел	Слатино	Вис	нива	6
2474	Слатино	Вис	нива	6
3296	Слатино	Село	нива	6
3306	Слатино	Село	нива	6
2486-дел	Слатино	Круша	нива	6
3983	Слатино	Бигар	нива	6
2485-дел	Слатино	Круша	нива	6
2861	Слатино	Село	нива	6
2484/1-дел	Слатино	Круша	нива	6

3986	Слатино	Бигор	нива	6
2446	Слатино	Вис	нива	6
2503-дел	Слатино	Круша	нива	6
2853	Слатино	Село	нива	6
2906	Слатино	Село	нива	6
2659-дел	Слатино	Село	нива	6
2376	Слатино	Вис	нива	6
2487-дел	Слатино	Круша	нива	6
2500-дел	Слатино	Круша	нива	6
3263	Слатино	Село	пасиште	6
2400	Слатино	Вис	пасиште	6
3825	Слатино	Круша	пасиште	6
5003	Слатино	Љутика	пасиште	6
5004-дел	Слатино	Љутика	пасиште	6
5005	Слатино	Љутика	пасиште	6
2563	Слатино	Село	пасиште	6
3264	Слатино	Село	пасиште	6
2482	Слатино	Село	пасиште	6
3842-дел	Слатино	Краста	нива	7
3850	Слатино	Краста	нива	7
3844-дел	Слатино	Село	нива	7
2372	Слатино	Село	нива	7
2373	Слатино	Село	нива	7
3851	Слатино	Краста	нива	7
3843-дел	Слатино	Краста	нива	7
2405	Слатино	Вис	нива	7
2475	Слатино	Вис	нива	7
3852	Слатино	Краста	нива	7
3213	Слатино	Село	пасиште	7
2473	Слатино	Вис	пасиште	7
3248	Слатино	Село	пасиште	7
2476	Слатино	Село	пасиште	7
2656	Слатино	Село	нива	8
2204	Слатино	Село	нива	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				373200m²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11389/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6088.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за основање и за активностите на културните центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2013) и Одлуката за основање на Културно – информативен центар на Република Македонија во Истанбул, Република Турција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2015), а во врска со член 91 став 1 алинеја 13 и член 118 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИСТАНБУЛ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За директор на Културно-информативниот центар на Република Македонија во Истанбул, Република Турција се именува Дејан Лилиќ, сметано од 1 јануари 2016 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12155/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6089.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14, 42/15, 163/15 и 190/15), во делот: „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, ставот 4 се менува и гласи:

„Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, во висина од 99.000.000,00 денари, од кои 40.000.000,00 денари се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, а 59.000.000,00 денари се обезбедуваат од буџетот на самофинансирачки активности на Министерството за здравство за 2015 година.“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11622/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

6090.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15), министерот за образование и наука, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБУКА И ИСПИТ НА ДИРЕКТОРИ НА
ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА

1. Со оваа програма се пропишуваат содржините на модулите според кои кандидатите за директори на основни и средни училишта, ученички домови и отворени граѓански универзитети за доживотно учење следат обуката, и тоа:

1. Примена на информатичко- компјутерска технологија при менаџирање во образованието:

- Управување со документи,
- Обработка на текст, табеларни прикази,
- Работа со бази на податоци,
- Презентации,
- Информации и комуникации и
- Образовни апликации.

2. Теорија на организација:

- Теорија на организација,
- Менаџмент и водство,
- Клима и култура,
- Мотивирање на вработените,
- Соработка со родителите и заедницата,
- Меѓуетничка интеграција во образованието и
- Интегрирање на заштитата на животната средина во воспитно-образовниот процес.

3. Луѓето во организацијата:

- Луѓето во организацијата,
- Комуникации,
- Состаноци,
- Односи со јавноста,
- Справување со конфликти и
- Тимска работа.

4. Директорот како педагошки раководител:

- Директорот како педагошки раководител,
- Планирање и одлучување,
- Професионален и кариерен развој на наставниците,
- Обезбедување развој (иновација и промени),
- Обезбедување на квалитет во училиштето и
- Реституцијата како модел на педагошка комуникација.

5. Финансии:

- Финансирање во образованието,
- Основни финансиски извештаи,
- Принципи на сметководство и финансиски менаџмент,
- Финансии во јавните набавки (правила, закони, принципи и изработка на модел- јавна набавка),
- Претприемништво – (играње улога на претприемачи, креатори на идеи, креатори на новитети, како за наставниот кадар така и за учениците и)
- Извори на дополнително финансирање.

6. Законодавство:

- Правни аспекти во раководењето со училиштето,
- Правни акти (поим, видови, процедури на донесување и сл.),

- Анализа на колективни договори од областа на образованието, Законот за работните односи, Законот за административните службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и подзаконски акти,
- Анализа на Законот за основното образование и Законот за средното образование, со подзаконските акти,
- Анализа на Законот за ученичкиот стандард и Правилникот за начинот и постапката за прием на ученици во јавните ученички домови, и други подзаконски акти,
- Анализа на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење и подзаконските акти и
- Анализа на подзаконските акти поврзани со реализација на државната матура.

II. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-18078/3
4 декември 2015 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Абдилаќим Адеми, с.р.

6091.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15), министерот за образование и наука, донесе

ПРОГРАМА ЗА НАПРЕДНА ОБУКА НА ДИРЕКТОРИ

I. Со оваа програма се пропишуваат темите од содржината на напредната обука на директорите на основни и средни училишта, ученички домови и отворени граѓански универзитети за доживотно учење, и тоа:

1. Водство:
 - Стратешко водство,
 - Училишна клима и училишна култура,
 - Визионерство,
 - Соработка во и надвор од училиштето и
 - Разбирање на социјалниот и културниот контекст.

2. Раководење со човечките ресурси:
 - Комуникација и комуникациски вештини,
 - Односи со јавноста,
 - Тим и тимска работа,
 - Интеркултурно разбирање,
 - Професионален и кариерен развој,
 - Мотивација,
 - Организациона структура,
 - Работно воведување и
 - Селекција, вработување и менторирање на вработени.

3. Педагошко раководење на училиштето:
 - Планирање (визија и мисија),
 - Поддршка на наставата и учењето,
 - Евалуација и самоевалуација,
 - Обезбедување на квалитет и развој (иновација и промени) и
 - Создавање на здрава и безбедна средина за учење и развој на ученикот.

4. Финансиско раководење:
 - Раководење со финансиските ресурси и
 - Раководење со материјалните ресурси.

5. Законско и административно работење на училиштето:

- Примена на законски и подзаконски акти,
- Изработка и примена на интерни акти и документација,
- Раководење со административните процеси и
- Примена на информациските системи во училиштето.

II. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-18078/2
4 декември 2015 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Абдилаќим Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

6092.

Врз основа на член 54 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 и 129/15), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

Член 1

Во Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 68/13 и 81/13) во членот 6 став (1) во точката 14 зборовите: “елаборат ефикасно користење на енергијата и топлинска заштита-енергетска ефикасност“ се бришат.

Член 2

Во членот 12 став (3) точката 15 се брише.
Точката 16 станува точка 15.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17417/1
10 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6093.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 18 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА барањето на лицето Славе Димитров од Скопје за заштита на слободата на уметничкото изразување, според него, повредена со пресудата на Основниот суд Скопје I Скопје XXV К.бр. 2171/14 од 16.12.2014 година и пресудата на Апелационен суд Скопје КЖ.бр.332/15 од 27.05.2015 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Славе Димитров од Скопје, до Уставниот суд на Република Македонија поднесе барање за заштита на слободите и правата што се однесуваат на слободата на уметничкото изразување повредени, според подносителот на барањето, со пресудите означени во точката 1 од оваа одлука.

Според наводите на подносителот на барањето, со означените пресуди се повредувала и ограничувала уставната слобода на изразување од сферата на уметничкото убедување, на која секој човек имал право според член 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.

Во барањето се цитираат член 8, член 11, член 16, член 25, член 47, член 50, член 54, член 98, член 110 и член 118 од Уставот, член 10 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, член 6-бис и член 11-бис од Бернската конвенција за заштита на литературните и уметничките дела, член 14, член 15, член 135 став 1 и член 137 од Законот за авторско право и сродни права, член 25 и посебно ставовите 2 и 5 како и член 38 став 4 од Правилникот за заштита на авторските права и распределбата на авторски надоместоци.

Подносителот на барањето појаснува дека со нотарски акт ОДУ.бр.75/00 од 26.07.2000 година го ополномоштил Здружението за заштита на авторски музички права (ЗАМП) да го застапува пред корисниците на неговите авторски дела. Во предметот што се водел пред редовните судови, тој како автор го пријавил Здружението, бидејќи тоа како обвинето правно лице и директорот како одговорно лице биле должни да преземаат дејствија за кои биле овластени од оштетениот, во оваа постапка барател, односно да постапуваат само во рамките на дадените овластувања.

Со првостепената пресуда обвинетите Здружението за заштита на авторски музички права од Скопје и Зоран Васковски согласно член 368 точка 1 од Законот за кривичната постапка биле ослободени од обвинение дека во повеќе наврати во текот на септември 2000 година па се до јули 2005 посегнале по туѓо авторско право, на начин што наспроти уредно определената категоризација на авторските дела од страна на оштетениот Славе Димитров, злоупотребувајќи ги дадените законски овластувања за застапување на авторските имотни интереси, без негово барање или дозвола ги прекатегоризирале неговите авторски дела со што ја намалиле висината на бодовите на користените авторски дела на оштетениот. На тој начин би прибавиле значително поголема имотна корист од 3.272.811,05 денари на штета на авторот Славе Димитров со што би сториле по едно продолжено кривично дело - Повреда на авторското право и сродните права од член 157 ставови 1 и 3, в.в. со член 45 од Кривичниот законик.

Согласно член 102 став 3 од Законот за кривична постапка оштетениот, сега подносител на барањето, се упатува дека имотно правно барање може да го остварува во спор.

Во барањето за заштита на слободите и правата се наведуваат изведените докази и решителните факти врз основа на кои била донесена првостепената пресуда и се појаснува дека Судот при одлучувањето во целост го игнорирал Уставот, Законот за авторските права и

сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/1996 и неговите измени) Статутот на правното лице и Правилникот за заштита на авторските права), а пресудата ја засновал на Деловникот за работа на Одборот на ЗАМП. Судот заклучил дека постапувањето на обвинетиот Зоран Васковски нема карактер на злоупотреба на дадените овластувања од авторот-Славе Димитров, од причини што категоризирањето на делата на авторот било извршено во целост согласно со наведените и важечки акти на обвинетото правно лице ЗАМП, односно не можело да стане збор за направена прекатегоризација, туку за категоризација за што имал овластување Одборот за заштита на здружението за заштита на авторските музички права. Со овој чин не била доведена во прашање ниту интелектуалната ниту неговата индивидуална врска на авторот со делото и станувало збор за прибирање и распределба на авторските надоместоци.

Апелациониот суд во образложението на побиваната пресуда навел дека не постои злоупотреба на законските овластувања за застапување на авторските имотни права, туку напротив преземените дејствија биле во насока на овластувањата кои произлегувале од правните акти. Категоризацијата, во овој случај, не претставувала повреда на авторските права од кривично-правен аспект, бидејќи во таа насока не постоело неовластено објавување, прикажување, дистрибуција, емитување и слично или на друг начин неовластено посегнување по туѓото право.

Меѓутоа, според подносителот на барањето двата суда погрешно го примениле членот 157 од Кривичниот законик и погрешно го примениле материјалното право, бидејќи одлучувањето не го засновале на закон и немале предвид дека тој не дал уредно поднесено авторско овластување за измена на категоријата на авторското дело, од каде произлегувало и неовластеното прекатегоризирање на неговите пријавени дела. Исто така, не било јасно од кои причини Апелациониот суд во целост се повлекол од дадените напатствија од решенијата КЖ. бр. 433/13 од 20.03.2013 и КЖ. Бр. 820/2014 од 21.05.2014 година.

Понатаму, подносителот на барањето наведува дека судовите при одлучување воопшто не ги земале предвид одредбите од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи (член 10), ниту праксата на Европскиот суд за човекови права, со оглед на тоа што се работело за повреда и ограничување на правото на изразување од сферата на уметноста, како лично право. При одлучувањето судовите не ги зеле предвид заземените ставови на Уставниот суд, во повеќе предмети, од областа на заштитата на авторските права. Неговите слободи и права биле ограничени спротивно на Бернската конвенција и членовите 14,15, 135 став 1 и 137 од Законот за авторското право и сродните права.

Со оглед на наведеното, според подносителот на барањето судовите неоправдано се ставиле во заштита на обвинетото правно лице-Здружението за заштита на авторски музички права (ЗАМП) и со побиваните пресуди го дерогирале авторското право, односно слободата на изразување во уметноста на подносителот „слободно да избира и определува за конкретен жанр на своето авторско дело“.

Во поднесокот од 13.10.2015 година, подносителот на барањето уште еднаш појаснува дека станувало збор за директна повреда на неговото морално право, кое било лично и делувало егга omnes, а тргнувајќи од неспорниот факт дека ЗАМП од него неовластено извршило определување-преутврдување, односно измена на жанрот на авторското дело, чии атрибути од него биле определени во нотарскиот записник ОДУ.бр.75 од 27.07.2000 година. Ова било кривично дело според членот 157 од Кривичниот законик од каде произлегувало

дека ЗАМП посегнало по, со Устав загарантираното морално, авторско право на подносителот на барањето. Во овој поднесок се укажува на ставовите на Уставниот суд изразени во постапувањето по конкретни предмети.

Инаку, предметното барање за заштита на слободите и правата содржи сосема идентични наводи како барањето кое беше предмет на анализа и оцена во постапката по предметот У.бр.1/2015. Новина во ова барање се само наводите кои се однесуваат на постапувањето и пресудата на Апелациониот суд Скопје.

4. Судот на седницата врз основа на доставената и прибавена документација во текот на претходната постапка ја утврди следната фактичка состојба:

Основниот суд Скопје-I Скопје, постапувал по супсидијарниот обвинителен акт на оштетениот Славе Димитров од Скопје како тужител, против обвинетите: Здружението за заштита на авторски и музички права ЗАМП и обвинетиот Зоран Васковски од Скопје за кривично дело Повреда на авторското право и сродни права по член 157 став 4 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик.

Со пресудата К.бр.2171/14 од 16 декември 2014 година обвинетите, согласно член 368 точка 1 од Законот за кривичната постапка биле ослободени од обвинение дека во повеќе наврати и тоа од 2000 до 2005 година посегнале по туѓо авторско право на начин што наспроти уредно определената категоризација на авторските дела, од страна на оштетениот (подносител на барањето) Славе Димитров со Нотарски акт ОДУ. Бр. 75/00 од 26.07.2000 година, злоупотребувајќи ги дадените законски овластувања за застапување на авторските имотни интереси на Славе Димитров, без негово барање или дозвола, ги прекатегоризирале неговите авторски дела. Со тоа ја намалиле висината на бодовите на користените авторски дела на оштетениот, при што прибавиле значителна имотна корист од 3.272.811,05 денари, а на штета на авторот Славе Димитров, со кои дејствија обвинетите би сториле кривично дело: Повреда на авторско право и сродни права по член 157 став 4 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик.

Обвинетите се ослободени од обвинението затоа што делото за кое се обвинуваат не е кривично дело според Законот.

Согласно член 93 став 3 од Законот за кривичната постапка, оштетениот како тужител се задолжува да плати 1.500,00 денари на име судски паушал.

Согласно член 102 став 2 од Законот за кривичната постапка, оштетениот Славе Димитров од Скопје се упатува имотно правното барање да го оствари во спор.

Првостепениот суд постапувајќи по предметното супсидијарно обвинение ценејќи ги доказите секој поединечно и во врска со другите докази нашол дека делото за кое се обвинуваат обвинетите не е кривично дело според Законот. Имено, според Судот обвинетите не ги злоупотребиле дадените овластувања од тужителот, бидејќи категоризирањето на авторските дела на супсидијарниот тужител било направено во целост според актите на обвинетото правно лице-ЗАМП. Првостепениот суд дава свој осврт по однос на временското важење и примена на законите кои биле од значење за предметот на судската анализа и оцена. Судот оценил дека надлежните органи на Здружението навремено постапувале по однос на барањата и приговорите на авторот Славе Димитров. Според Судот обвинетите, со ниту едно дејствие, неовластено не објавиле, прикажале, дистрибуирале, репродуцирале, изведувале, емитувале, ниту пак го деформирале, сакателе или менувале авторското право на тужителот Славе Димитров, односно неговото авторско дело. Бидејќи обвинетите постапиле согласно дадените овластувања, според првостепениот суд единствено можело да стане збор само за колектив-

но остварување на авторските права, а тоа било токму прибирањето и распределбата на авторските надоместоци од користењето на авторското дело.

Апелациониот суд Скопје со пресудата КЖ. бр. 332/15 од 27.05.2015 година ги одбил како неосновани жалбите на супсидијарниот тужител и на неговиот полномошник и ја потврдил во целост првостепената пресуда. Судот имајќи ги предвид околностите во врска со дејствијата што им се ставале на товар на обвинетите, содржината на авторските права според Законот за авторското право и сродните права, битните елементи на кривичното дело кое им се ставало на товар, заклучил дека определувањето, односно категоризацијата не претставува повреда на авторските права од кривично правен аспект, бидејќи во таа насока не постоело неовластено објавување, прикажување, изведба и слично. Бидејќи истите постапиле согласно законските прописи и правните акти, според Апелациониот суд Скопје обвинетите не посегнале по неспорните права на авторот, ниту пак ја довеле во прашање интелектуалната и индивидуалната врска на авторот со неговото дело, поради што Судот не ги прифатил жалбените наводи за погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и повреда на Кривичниот законик.

5. Со членот 50 од Уставот на Република Македонија, е утврдено дека секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка заснована врз начелото на приоритет и итност. Исто така, се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Согласно членот 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање.

Конвенцијата за заштита на правата на човековите права и основните слободи на Советот на Европа е ратификувана со Закон објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.11/1997.

Според членот 10 од Конвенцијата, секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите на претпријатијата за радио, филм и телевизија да им наметнуваат режим на дозволи за работа.

Остварувањето на овие слободи, кое што вклучува обврски и одговорности, може да биде под определени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите; за спречување на ширење на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судењето.

Во конкретниов случај, подносителот на барањето смета дека со наведените пресуди му била повредена слободата на изразувањето во сферата на уметничкото убедување, односно станува збор за барање на заштита на слободата на уметничкото изразување во смисла на цитираните одредби.

Во таа насока пред Судот се постави прашањето дали станува збор за повреда на слобода на уметничко изразување од страна на првостепениот и второстепениот суд, со дејствија на судовите кои одат во насока на попречување на уметникот, односно авторот на било кој начин да го остварува и манифестира своето уметничко изразување. Судот оцени дека во овој предмет тоа не е случај, а од причина што авторот Славе Димитров не бил попречуван во создавањето на авторското дело, од страна на судовите, кое нешто и самиот не го спори. Тој смета дека судовите со ослободителната одлука дале заштита на обвинетите во кривичниот предмет, иако тие направиле прекатегоризирање на неговото авторско дело со намалување на вредноста на висината на бодовите за користење на делото поради што тој остварил помала имотна корист за износ од 3.272.811,00 денари.

Според оценка на Судот прашањето дали судовите правилно ги примениле одредбите од Законот за кривичната постапка, Кривичниот законик и други материјални закони е прашање кое навлегува во повисока инстанциона контрола во работата на редовните судови, за што Уставниот суд нема надлежност да постапува. Прашањето пак колкава имотна корист би остварил авторот ако категоризацијата на авторското дело била направена под поинакви околности и на поинаков начин не е прашање од уставно-судски карактер, туку е фактичко прашање за кое, исто така Уставниот суд нема надлежност да одлучува. Конечно, начинот на кој некое авторско дело ќе биде категоризирано или пак прекатегоризирано, не е прашање кое допира до областа на слободата на уметничкото изразување, туку е прашање на конкретна примена на законите и подзаконските акти кои ја уредуваат областа на авторските и други стварни права. Според тоа судовите не направиле повреда на слободата на уметничкото изразување при донесувањето на нападнатите пресуди.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 65/2015
18 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6094.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 9.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА

1. За претседател на Основен суд Струмица е избрана:

Марина Абрашева - судија на Основен суд Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2143/1
9 декември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

6095.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно член 44 став 2 од Законот за судовите („Сл.весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 150/10) и член 46 став 2 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 60/06, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/150, на седницата одржана на ден 9.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА

Бројот на судиите - поротници во основните и апелационите судови во Република Македонија се утврдува така што:

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот суд Битола се утврдува на 40 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот суд Гостивар се утврдува на 20 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот суд Скопје се утврдува на 50 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот суд Штип се утврдува на 40 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Битола се утврдува на 60 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Крушево се утврдува на 15 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Охрид се утврдува на 60 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Прилеп се утврдува на 50 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Ресен се утврдува на 15 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Струга се утврдува на 30 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Гостивар се утврдува на 22 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Дебар се утврдува на 15 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Кичево се утврдува на 20 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Тетово се утврдува на 40 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Велес се утврдува на 50 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Гевгелија се утврдува на 22 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Кавадарци се утврдува на 24 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Кратово се утврдува на 15 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Крива Паланка се утврдува на 12 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Куманово се утврдува на 46 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Неготино се утврдува на 12 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Скопје 1 Скопје се утврдува на 200 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Скопје 2 Скопје се утврдува на 140 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Берово се утврдува на 10 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Вина се утврдува на 12 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Делчево се утврдува на 20 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Кочани се утврдува на 35 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Радовиш се утврдува на 11 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Свети Николе се утврдува на 12 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Струмица се утврдува на 25 судии-поротници;

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд Штип се утврдува на 50 судии-поротници.

Бр. 02-2158/1 Судски совет
10 декември 2015 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

6096.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 31 став 1 алинеја 3, член 47 став 1 т.1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) в.в. со член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010), на ден 9.12.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Мираљем Асани, судија на Апелациониот суд Гостивар, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата како судија заклучно со 9.12.2015 година.

Решението ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-2087/2 Судски совет
10 декември 2015 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

6097.

Врз основа на член 52 в.в. со член 14 став 2 од Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија („Службен весник на РМ“ бр.20/2015), Комисијата за спроведување на избори на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија, на ден 14.12.2015 година го донесе следното,

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА ОД РЕДОТ НА ПЕНЗИОНИРАНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ

I

Се спроведува избор на член на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија од редот на пензионираниите универзитетски професори.

II

Изборот ќе се одржи на ден 28.12.2015 година.

III

Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија.

IV

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-72/2
14 декември 2015 година
Скопје

Комисија за спроведување на избори на членови на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

6098.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

ОГЛАС

- За избор на 2 (двајца) судии на Вишиот управен суд

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со лекарско уверение за оценка на општата здравствена способност издадено од овластена медицинска установа во Република Македонија кое не е постаро од една година, да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ. Трошоците за полагање на психолошки тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-2156/1
10 декември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

6099.

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 6, член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 6 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата 02-6929/3 од 11.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 39-та седница одржана на 11.12.2015 година, донесе:

У П А Т С Т В О

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМИТЕ, ОДНОСНО ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БР.01-6582/1 ОД 27.12.2014 ГОДИНА**

Точка 1

Во делот II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ, насловот „МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС И НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА“ се менува и гласи „ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКАТА ПУБЛИКА“.

Точка 2

Во точка 3.2. се бришат зборовите „Асоцијацијата на огласувачите“.

Точка 3

Во точка 5 се брише потточката 5.8.

Точка 4

Во точката 7 зборовите „мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите „активностите во врска со електронското мерење на телевизиската публика“.

Точка 5

Во точката 8 во потточката 8.2. зборовите „ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика“.

Точка 6

Точката 9 се брише.

Точка 7

Во точката 10 зборовите „ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска

програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика“.

Точка 8

Во точката 11 зборовите „ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика“.

Точка 9

Точката 13 се брише.

Точка 10

Во точката 14 зборовите „ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика“.

Во вториот став на оваа точка зборовите „5 (пет)“ се заменуваат со зборовите „7 (седум)“.

Третиот став на оваа точка се брише.

Точка 11

Точката 15 се менува и гласи: „Начинот на којшто ќе се пресметува износот што за користење на податоците од мерењето треба да го плати секој член на Комитетот го утврдуваат членовите на Комитетот со посебен акт, кој го одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.“

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија ќе склучат договори со Македонскиот комитет за мерење на публиката согласно Законот за јавни набавки.

Членовите на Комитетот со посебен акт, кој го одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ги утврдуваат и правилата врз основа на кои ќе се пресметува износот што треба да го платат корисниците на податоците од електронското мерење на публиката коишто не се членови на Комитетот.“

Точка 12

Точката 19 се менува и гласи: „Податоците за гледаноста на телевизиските станици што не се предмет на електронското мерење, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенција избрана согласно Законот за јавни набавки“.

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Бр. 01-6982/1
11 декември 2015 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6100.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015 и 192/2015), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 26,304
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 28,016
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 23,228
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 22,815
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 13,747

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 62,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 64,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 46,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 35,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 17,743

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,00	45,50	45,00
ЕЛ - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	35,00	34,50	34,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,992
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,975
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,149
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 15.12.2015 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

публика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2253/1
14 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6101.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 11.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93 со инсталирана моќност од 1306,4 kW и со локација на КП бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-82;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1306,4 kW (една генераторска единица со моќност од 1306,4 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.436.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на

привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ВЕЈЦЕ“ - реф.бр. 93, УП1 бр. 08-289/12 од 08.05.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-155/15

11 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6102.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 11.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште

на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Вејчка река“ со реф. бр. 93 со инсталирана моќност од 1306,4 kW и со локација на КП бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, АК - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-82;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „Вејчка река“ со реф. бр. 93;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1306,4 kW (една генераторска единица со моќност од 1306,4 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.436.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 18.12.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-154/15

11 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

6103.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2015 година, во однос на просечните цени на мало во 2014 година изнесува -1,3%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015219